

A1 Македонија ДООЕЛ Скопје

АКТУЕЛНИ ПРОМОЦИИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

1	Промоција – Без надоместок за инсталација на терминална опрема	2
2	Промоција – Зголемена субвенција и зголемен попуст за конвергентни корисници на A1 Combo за физички лица	2
3	Промоција - Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo Business достапни за правни лица	3
4	Промоција – Зголемени попусти за фиксни линии во A1 Combo Business пакети достапни за правни лица	4
5	Промоција – 50% Попуст на претплата за дополнителни интернет пакети за A1 Combo Vox Go	5
6	Промоција - Зголемени попусти за мобилните линии во A1 Combo Business пакетите достапни за правни лица	6
7	Промоција- Попуст на месечна претплата за A1 Office Vox тарифни модели достапни за правни лица	6

1 Промоција – Без надоместок за инсталација на терминална опрема

Промоцијата овозможува склучување на договор без задолжително времетраење на договор и без надоместок за инсталација на терминална опрема

1.1 Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период започнувајќи од 25.11.2021 година и е достапна само за физички лица.

1.2 Услови за користење на промоцијата

За да ја добие корисникот промоцијата треба да направи активација или обнова на договор на некој од тарифните модели преку кабелска и оптичка технологија на А1 инфраструктура. За овие корисници промотивно нема да се наплатува надоместок во износ од 2376 денари како што е опишано во точка 4.3.1 во делот Надоместоци за инсталација/деинсталација и техничка интервенција за услуги на фиксна локација преку кабелска и оптичка технологија од Општиот ценовник објавен на веб. Корисниците кои ја имаат оваа промоција со спојување во А1 Combo конвергентен пакет не добиваат субвенција.

Промена на тарифен модел

Доколку корисникот ја има оваа промоција, правилата за промена на тарифен модел не се менуваат.

2 Промоција – Зголемена субвенција и зголемен попуст за конвергентни корисници на А1 Combo за физички лица

Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 4.000 или 5.000 денари за фиксни услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолу. Истовремено, овозможува зголемен А1 Combo попуст за одредени тарифни модели при спојување на фиксниот дел од услугата со мобилни услуги во А1 Combo пакет.

Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на А1 Македонија

2.1 Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период започнувајќи од 25.11.2021 година.

2.2 Услови за користење на промоцијата

За да ја добие корисникот промоцијата Зголемена субвенција за конвергентни корисници на А1 Combo и промоцијата зголемен А1 Combo попуст треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во конвергентен А1 Combo пакет, односно ќе го искомбинира со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги. Износот на субвенција зависи од изборот на корисникот за некоја од следните тарифи:

А1 Combo тарифа	Субвенција	А1 Combo попуст
А1 Net M	4.000	-300
А1 Net L	5.000	нема
А1 Net M + TV S	4.000	-300
А1 Net M + TV M	4.000	-300
А1 Net M + TV L	4.000	-300
А1 Net L + TV S	5.000	нема

A1 Net L + TV M	5.000	нема
A1 Net L + TV L	5.000	нема

Во табелата е претставен вкупниот A1 Combo попуст, регуларен плус зголемен.

Конвергентната субвенција може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број (PSTN).

Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба (upgrade) или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие и двете промоции. За активација на дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет не следува промоција.

Промена на тарифен модел

Промоциите не следуваат доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ги имаат овие промоции важат стандардните правила за промена на тарифен модел. Промоциите може да се комбинираат со останатите актуелни промоции.

3 Промоција - Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo Business достапни за правни лица

Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 6.000, 8.000 или 10.000 денари за фиксни услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолу. Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на уред (мобилен телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на A1 Македонија.

3.1 Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период започнувајќи од 25.11.2021 година.

3.2 Услови за користење на промоцијата

За корисникот да ја добие оваа промоција треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во конвергентен A1 Combo Business пакет, односно ќе го искомбинира со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги. Износот на субвенцијата зависи од изборот на корисникот за некоја од следниве тарифи:

Тарифа за фиксните услуги од A1 Combo Business	Субвенција
A1 Net Business M	6.000
A1 Net Business L	8.000
A1 Net Business XL	10.000
A1 Net Business M + TV S	6.000
A1 Net Business M + TV M	6.000
A1 Net Business M + TV L	6.000
A1 Net Business L + TV S	8.000
A1 Net Business L + TV M	8.000
A1 Net Business L + TV L	8.000
A1 Net Business XL + TV S	10.000
A1 Net Business XL + TV M	10.000
A1 Net Business XL + TV L	10.000

Конвергентната субвенција може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број (PSTN).

Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба (upgrade) или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие истата промоција. За активација на дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет не следува оваа промоција.

Промена на тарифен модел

Промоцијата за Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo Business, достапна за правни лица, не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел.

Промоцијата конвергентна субвенција може да се комбинира со останатите актуелни промоции.

4 Промоција – Зголемени попусти за фиксни линии во A1 Combo Business пакети достапни за правни лица

Промоцијата овозможува добивање на дополнителен попуст на фиксните линии во зависност од тарифниот модел и притоа тие да се вклучени во еден од конвергентните A1 Combo Business пакети: A1 Net Business S, A1 Net Business M, A1 Net Business L, A1 Net Business XL, A1 Net Business S + TV S/M/L, A1 Net Business M + TV S/M/L, A1 Net Business L + TV S/M/L, A1 Net Business XL + TV S/M/L.

4.1 Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период започнувајќи од 25.11.2021 година.

4.2 Услови за користење на промоцијата

За корисникот да ја добие оваа промоција треба да направи активација или обнова на договорот на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени подолу во табелите и тоа под услов тој тарифен модел да е вклучен во A1 Combo Business пакет:

Тарифен модел за фиксните услуги	Месечна претплата	Регуларен Combo попуст	Промотивен Combo попуст	Месечна претплата со промотивен Combo попуст
A1 Net Business S	814	59	118	696
A1 Net Business M	1.168	118	236	932
A1 Net Business L	1.640	177	354	1.286
A1 Net Business XL	2.820	236	472	2.348
A1 Net Business S + TV S	1.050	59	118	932
A1 Net Business S + TV M	1.286	59	118	1.168
A1 Net Business S + TV L	1.404	59	118	1.286
A1 Net Business M + TV S	1.404	118	236	1.168
A1 Net Business M + TV M	1.640	118	236	1.404
A1 Net Business M + TV L	1.758	118	236	1.522
A1 Net Business L + TV S	1.876	177	354	1.522
A1 Net Business L + TV M	2.112	177	354	1.758
A1 Net Business L + TV L	2.230	177	354	1.876

A1 Net Business XL + TV S	3.056	236	472	2.584
A1 Net Business XL + TV M	3.292	236	472	2.820
A1 Net Business XL + TV L	3.410	236	472	2.938

Промена на тарифен модел

Промоцијата за зголемени Combo попусти за фиксните линии не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел, со тоа што при промена на тарифен модел ќе се избрише и регуларниот и дополнителниот Combo попуст и ќе се доделат соодветните два на новиот тарифен модел.

5 Промоција – 50% Попуст на претплата за дополнителни интернет пакети за A1 Combo Vox Go

Промоцијата – 50% попуст на дополнителните Интернет пакети за A1 Combo Vox Go тарифни модели овозможува добивање на 50% попуст на месечната претплата само доколку се активира по втор пат истиот пакет што моментално го има како активен корисникот.

Промотивни Интернет пакети	Дневен 2 со 50% попуст	Викенд 2 со 50% попуст	Неделен 2 со 50% попуст	Месечен 2 со 50% попуст
Регуларна месечна претплата (ден.)	99	199	299	799
Промотивна месечна претплата (ден.)	49	99	149	399
Време на важност на пакетот ¹⁾	24 часа од моментот на активација	3 дена од моментот на активација	7 дена од моментот на активација	30 дена од моментот на активација
Вклучен интернет сообраќај	5GB	20GB	50GB	100GB
Брзина на интернет ²⁾	20/1 Mbps	20/1 Mbps	20/1 Mbps	20/1 Mbps

¹⁾ По истекот на времето на важност, пакетите автоматски се деактивираат

²⁾ По искористување на вклучениот интернет сообраќај пакетот автоматски се деактивира

5.1 Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.06.2021 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Промотивните пакети се достапни за активација преку сите канали.

5.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите корисници на тарифните модели A1 Combo Vox Go 2 и A1 Combo Vox Go 3 кои за време на промоцијата имаат активен или ќе активираат барем еден од регуларните пакети опишани во точка 1.9.1 од делот Дополнителни услуги и пакети за фиксни и комбинирани пакети од ценовникот.

Се додека првиот пакет е активен корисниците ќе имаат можност да активираат еднократно пакет од ист вид со 50% попуст.

Корисник истовремено може да активира само еден промотивен пакет од ист вид или доколку има комбинација на повеќе активни регуларни пакети од различен вид ќе може да ја добие еднократно промоцијата за секој од нив.

Промоцијата не важи за веќе активирани пакети пред почетокот на промоцијата.

6 Промоција - Зголемени попусти за мобилните линии во A1 Combo Business пакетите достапни за правни лица

Промоцијата овозможува добивање на дополнителен попуст на мобилните линии во зависност од тарифниот модел и притоа тие да се вклучени во еден од конвергентните A1 Combo Business пакети: A1 Net Business S, A1 Net Business M, A1 Net Business L, A1 Net Business XL, A1 Net Business S + TV S/M/L, A1 Net Business M + TV S/M/L, A1 Net Business L + TV S/M/L, A1 Net Business XL + TV S/M/L.

6.1 Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува од 03.09.2021 година.

6.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна само за правни лица.

За корисникот да ја добие оваа промоција треба да направи активација или обнова на договорот на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени подолу во табелите и тоа под услов тој тарифен модел да е вклучен во A1 Combo Business пакет:

Тарифен модел за мобилните услуги	A1 Business M	A1 Business L	A1 Business XL	A1 Business XXL
Месечна претплата (ден.)	814	1.168	1.876	2.938
Регуларен Combo попуст	-118	-177	-177	-236
Промотивен Combo попуст	-177	-236	-295	-413
Месечна претплата со Combo попуст	637	932	1.581	2.525

Промена на тарифен модел

Промоцијата за зголемени Combo попусти мобилните линии не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардите правила за промена на тарифен модел, со тоа што при промена на тарифен модел ќе се избрише и регуларниот и дополнителниот Combo попуст и ќе се доделат соодветните два на новиот тарифен модел.

7 Промоција- Попуст на месечна претплата за A1 Office Box тарифни модели достапни за правни лица

Промоцијата – Попуст на месечна претплата за A1 Office Box тарифни модели овозможува добивање на попуст на претплатата за следните тарифни модели:

200 мкд попуст за A1 Office Box 2;

300 мкд попуст за A1 Office Box 3.

7.1 Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 30.04.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период.

7.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица доколку направат нова активација или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на тарифните модели наведени погоре, а опишани во точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата не важи за нови активации и обнова на договори за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на преостанатите тарифните модели од актуелното тарифно портфолио кои не се наведени погоре како и за стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.